



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дуплика
т на адреса: Службен весник на
НРМ—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Сабота, 30 мај 1953
Број 15

Претплата за 1953 год. изнесува
600 дин. Овој број чини 10 динари.
Чековна сметка број 801-Т-166.

62

На основа чл. 1 ст. 2 од Уредбата за стопанските дејности што се слични на занаети и за условите и начинот на нивното обавување („Службен весник на НРМ“ бр. 3/52) и чл. 12 т. 3 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СПИСОКОТ НА СТОПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ШТО СЕ СМЕТААТ СЛИЧНИ НА ЗАНАЕТИ

1. Во списокот на стопанските дејности што се сметаат слични на занаети (чл. 1 од Уредбата за стопанските дејности што се слични на занаети и за условите и начинот за нивното обавување) се укинува т. 15 — изработка на мирисни и козметички средства од хемиската стопанска дејност, а се воведуваат следните стопански дејности:

ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ

- а) бичење на штици — пилани потоци;
- б) изработка на послужавници од дрво обложени со стакло;
- в) изработка на склупца за глумци;

МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ

- г) произведување на клинци за поткопување на добиток;
- д) поправка на велосипеди (чистење, подмачкување, лепење гуми и сл.).

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 3909

29. IV. 1953 година

Скопје

Државен секретар
за работи на стопанството,

В. Горгов, с. р.

Огласен дел

ПРОМЕНА НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ со решение бр. 843 од 30. III. 1953 година ја одобри промената на роденото име на Величков Косто, од град Кр. Паланка, роден на ден 15 јануари 1950 година, во град Куманово, од родители: татко Јовчевски Боро и мајка Јовчевска, род. Стојкова Елица, а усвоено од Величков Петар и Нада, од град Кр. Паланка, во смисла роденото име во иднина да му гласи Иван.

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за лични имиња оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (49)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ со решение IV бр. 2042 од 16-II-1953 година ја одобри промената на родените имиња на Велин и Величко, брака Герасимови Цекови, од село Киселица, Кривоаланечко, близина, обата родени на ден 22 април 1933 година, во с. Киселица, од родители: татко Цеков Герасим и мајка Цекова, род. Станојкова Стојанка, во смисла родените имиња во иднина да им гласат и тоа: на Велин „Стеван“, а на Величко „Стамен“.

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за лични имиња оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (47)

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 4461 од 6-III-1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 37, рег. бр. 37 претпријатието под фирма: Земјоделско стопанство „Радобор“, со седиште во село Радобор.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Битолска околија бр. 3376 од 18-II-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: производство на земјоделско-сточни производи и одгој на стока и живина.

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот Милан Груевски и книговодителот Тома Стојчевски, во границите на овластувањето.

Бр. 4461/53 од Советот за стопанство на НО на Битолска околија (144)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 4091 од 1-III-1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 26, рег. бр. 26, претпријатието под фирма: Претпријатието за унапредување на лозарството и винарството, со седиште во Битола.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Битолска околија бр. 3375 од 18-II-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: да го унапредува лозарството и винарството.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Васко Талевски, во границите на овластувањето.

Бр. 4091/53 од Советот за стопанство на НО на Битолска околија. (145)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Скопска околија бр. 10185 од 10-XI-1953 година е запишан во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 24, претпријатието под фирма: Рударски базен за хром, „Радуша“, со седиште во Горче Петров.

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 1334 од 11-II-1948 година, а со решението бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесено под управа на Народниот одбор на Скопска околија.

Предмет на работата на претпријатието е: производство на хромна руда, обработка на концентрат и презла, поправка на машини и мотори, увоз и извоз на горните производи со цинков концентрат.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Радош Рафаиловик, а во негово отсуство или спреченост инж. Иван Кривченко и двајцата во границите на овластувањето.

Бр. 10185/52 од Советот за стопанство на Скопска околија. (12)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Дебарска околија бр. 2136 од 7-IV-1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 64, рег. бр. 32, претпријатието под фирма: Електрична централа „Радика“, со седиште во Дебар.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Дебарска околија.

Предмет на работата на претпријатието е: производство на електрична енергија и дистрибуција на истата.

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот Душан Наумовски и книговодителот Боро Матевски.

Бр. 2136/53 од Советот за стопанство на НО на Дебарска околија (147)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Прилепска околија бр. 15018 од 4-XII-1952 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 6, претпријатието под фирма: Шумско стопанство, со седиште во Прилеп.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Прилепска околија бр. 11746 од 30-IX-1952 година.

Предмет на работата на претпријатието е: пошумување на голети и чување на шумите.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Трајан Милошевски.

Бр. 15018/52 од Советот за стопанство на НО на Прилепска околија. (135)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Прилепска околија бр. 14775 од 4-XII-1952 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 4, претпријатието под фирма: Претпријатието за обработка на тутун, со седиште во Прилеп.

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 2428 од 11-VII-1950 година, а со решението бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесено под управа на Народниот одбор на Прилепска околија.

Предмет на работата на претпријатието е: производство, покупка, обработка и продажба на тутун.

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот Христо Трајков Николов, Светислав Јорданов Смичковски, шеф на сметководството, Василе Тодоров Павлоски и Киро Наумов Георгиевски.

Бр. 14775/52 од Советот за стопанство на НО на Прилепска околија. (136)

На основа решението од Советот за стопанство на Народниот одбор на Прилепска околија бр. 14817 од 2-XII-1952 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 3, рег. бр. 1, претпријатието под фирма: Шумско индустриско претпријатието „Црни Бор“, со седиште во село Витолиште.

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 35 од 1-I-1950 година, а со решението бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесено под управа на Народниот одбор на Прилепска околија.

Предмет на работата на претпријатието е: експлоатација на шумите.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Јоска Стојчевски и инж. Димо Бекар, во границите на овластувањето.

Бр. 14817/52 од Советот за стопанство на НО на Прилепска околија, (132)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ

Со решение на Народниот одбор на Малешевска околија-Берово бр. 3 од 2-X-1952 година Игнат Дуовски е назначен за директор на Претпријатието „Брегалница“, со седиште во Делчево, и на должност стапил на 1-X-1952 година од кој ден има право да ја потпишува фирмата.

Со истото решение е разрешен од должност досегашниот директор Ефрем Веселински, од кој ден му престанува правото фирмата да ја потпишува.

Бр. 3411/53 од Народниот одбор на Малешевска околија. (133)

Со решение на Народниот одбор на Малешевска околија-Берово бр. 21 од 20-IV-1952 година Софија Ташева Влашка е назначена за директор на Околиската аптека, со седиште во Берово, и на должност стапила на 1-V-1952 г. од кој ден има право фирмата да ја потпишува.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот директор Панче Настев, од кој ден му престанува правото фирмата да ја потпишува.

Бр. 3386/1953 од Народниот одбор на Малешевска околија. (141)

Со решение на Народниот одбор на Малешевска околија-Берово бр. 547 од 24-VI-1951 година Пехчевски Д. Јован е назначен за директор на Трговското претпријатието „Гранат“, со седиште во

Берово, и на должност стапил на 1-Ј-1952 год. од кој ден има право фирмата да ја потпишува.

Со истото решение е разрешен од должност досегашниот директор Пехчевски Петар од кој ден му престанува правото фирмата да ја потпишува.

Бр. 3387/53 од Народниот одбор на Малешевска околија. (141)

Со решение на Народниот одбор на Градската општина-Прилеп бр. 4356 од 14-П-1953 година изменет е предметот на работата на Трговското претпријатие „Исхрана“ со седиште во Прилеп, и во иднина предметот на работата на претпријатието ќе биде: трговија со прехранбени производи на мало и големо.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина-Прилеп, бр. 5724 од 4-Ш-1953 година. (142)

РЕГИСТРАЦИЈА НА УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 3945 од 28-П-1953 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 7, рег. бр. 7, установата под фирма: Национален парк „Пелистер“, со седиште во село Магарево.

Предмет на работата на установата е: да води грижа да се сочува природниот изглед на пределите, животинскиот и растителниот свет во нив; градежите, како и објектите и сите други особини на пределите и сето да се уреди така како може најарно да послужи за целта за којшто се овие предели прогласени за национален парк.

Установата ќе ја потпишува директорот инж. Александар Поповски, во границите на овластувањето.

Бр. 3945/53 од Советот за стопанство на НО на Битолска околија. (146)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ИНВАЛИДСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Со решение на Градско-околинскиот одбор на воените воени инвалиди на Македонија бр. 67 од 10-П-1953 година, Миха Ризевски е назначен за директор на Инвалидското занаетчиско производително претпријатие, со седиште во Битола, и на должност стапил на ден 13-ХI-1952 година од која дата има право да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот директор Горѓи Јурковски и од 13-ХI-1952 година му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Од Државниот секретаријат за работи на буџетот и државната администрација, бр. 215 од 28-П-1953 година (93)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 111, рег. бр. 111 е запишана Набавно-продајната задруга „Млад Борец“, со седиште во село Единаковци-Битолска околија.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 25-VI-1946 година. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Борис Божиновски и членот Најдо Јосифовски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 5986 од 8-IV-1953 година. (51)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 158, рег. бр. 158, е запишана Селанската работна задруга „Ставре Чамуровски“, со седиште во село Кукуречани.

Задругата е основана на собранието од 27-П-1947 година. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Богоја Корушевски и членот Борис Масалковски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 4853 од 4-IV-1953 година. (52)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 23, рег. бр. 23 е запишана Набавно — продајната задруга „Македонија“, со седиште во село Слечче.

Задругата е основана на собранието од 1-V-1947 година. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Илија Прпушовски и членот Стојан Дувчевски.

Од Советот на НО на Битолска околија, бр. 4702 од 4-IV-1953 година. (53)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина—Битола бр. 21866/52 год., запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 642, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Казанџија, Илија Вангелов Ненов со седиште во Битола, ул. „Кирил и Методи“ бр. 5.

Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Вангелов Ненов.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Битола, бр. 21866 од 4-ХI-1952 год. (1474)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина—Битола бр. 20865/52 год., запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Јорганиџија, Васил Николов Атанасов со седиште во Битола, ул. „О. Николов“ бр. 43

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на Јоргани и душеци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Николов Атанасов.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Битола, бр. 20865 од 3-ХI-1952 год. (1475)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Битола бр. 21872/52 год. запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Јорганиџија, Стеван Василев Начевски со седиште во Битола ул. „Трговска“ бр. 54.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на јоргани и душеци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стеван Василев Начевски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Битола, бр. 21872 од 3-X[1952 год. (1476)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 10129/52 год., записан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 75, рег. бр. 75, занаетчискиот дуќан под фирма: Горѓи Стојанов со седиште во село Брусник.

Предмет на работата на дуќанот е: печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓи Стојанов.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 10130 од 25-X-1952 год. (1477)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 9998/52 год., записан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 62, рег. бр. 62, занаетчискиот дуќан под фирма: Велика Митевска со седиште во село Дихово.

Предмет на работата на дуќанот е: печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Велика Митевска.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 9999 од 21-X-1952 год. (1478)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 9947/52 год. записан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 61, рег. бр. 61, занаетчискиот дуќан под фирма: Вангел Тодоровски со седиште во село Српци.

Предмет на работата на дуќанот е: печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел Тодоровски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 9948 од 21-X-1952 год. (1479)

На основа дозволата од Советот за стопанство 9861/52 год., записан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 60, рег. бр. 60, занаетчискиот дуќан под фирма: Абаџија, Ангеле Георгиевски со седиште во село Боишта.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на селски алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангеле Георгиевски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 9862 од 8-X-1952 год. (1480)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 9737/52 год., записан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 59, рег. бр. 59, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Ристо Даскаловски со седиште во село Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Даскаловски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 9738 од 15-X-1952 год. (1481)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 9722/52 год., записан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 58, рег. бр. 58, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Васил Стојановски со седиште во село Драгош.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Стојановски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 9723 од 14-X-1952 год. (1482)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 1684/51 год., записан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 65, рег. бр. 65, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Љубе Цветанов Станојковски со седиште во Куманово, ул. „Боро Прџан“ бр. 9.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубе Цветанов Станојковски.

Од Поверен. за финансии на ГНО —Куманово, бр. 1684 од 20-III-1951 год. (1499)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 1793/51 год., записан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 86, рег. бр. 86, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија, Зејдин Зумбаров Мемишовски со седиште во Куманово, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 40.

Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зејдин Зумбаров Мемишовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО—Куманово, бр. 1793 од 21-III-1951 год. (1500)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 2105/51 год., записан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 173, рег. бр. 173, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар, Теодосие Г. Петровиќ со седиште во Куманово, ул. „А. Ранковиќ“.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Теодосие Г. Петровиќ.

Од Поверен. за финансии на ГНО —Куманово, бр. 2105 од 28-III-1951 год. (1501)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 2185/51 год., записан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 207, рег. бр. 207, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар, Милутин Теодосов Петровиќ со седиште во Куманово, ул. „А. Ранковиќ“.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милутин Теодосов Петровиќ.

Од Поверен. за финансии на ГНО—Куманово, бр. 2185 од 30-XII-1951 год. (1502)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 6594/51 година, записан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 517, рег. бр. 517, занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар, Владимир Тодоров Петровиќ со седиште во Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски услуги и изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владимир Тодоров Петровиќ.

Од Поверен. за финансии на ГНО—Куманово, 6594 од 20-VI-1951 год. (1345)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околина бр. 3137/52 година, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 47, рег. бр. 312, занаетчискиот дуќан под фирма: Коларска работилница на Мустафа Т. Шеху со седиште во Гостивар.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мустафа Т. Шеху.

Од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околина, бр. 3137 од 13-X-1952 год. (1451)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околина бр. 5833/52 година, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 47, рег. бр. 310, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Јусуфи Н. Ислам со седиште во село Неготино.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусуфи Н. Ислам.

Од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околина, бр. 5833 од 13-X-1952 год. (1449)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина—Тетово бр. 7132/52 година, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 259, рег. бр. 259, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач, Трпчески Виктор Васе со седиште во Тетово „ул. „Братство“ бр. 46.

Предмет на работата на дуќанот е: шивачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трпчески Виктор Васе.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово, бр. 8896 од 15-XI-1952 год. (1522)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина—Битола бр. 18548/52 год., запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 641, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Лимаро-Галантерист, Алексо Стојчев Наумов со седиште во Битола „ул. „Ордан Цинот“ бр. 19.

Предмет на работата на дуќанот е: лимаро галантериски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алексо Стојчев Наумов.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Битола, бр. 18548 од 4-XI-1952 г. (1473)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2371/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 268, рег. бр. 268, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Горѓи Ристов Крстевски, ул. „11 октомври“ бр. 33 — Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓи Ристов Крстевски. (35)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2396/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 293, рег. бр. 293, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Страшко Темелков Коцевски, ул. „Трг М. Тито“ 45 — Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Страшко Темелков Коцевски. (36)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 1580/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 46, рег. бр. 46, занаетчискиот дуќан под фирма: Курчија Анто Смилев Десковски, ул. „Н. Југославија“ бр. 6 — Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: курчиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Анто Смилев Десковски. (37)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 1858/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 99, рег. бр. 99, занаетчискиот дуќан под фирма: Качар Тодор Петрушев Миладиновски, ул. „Генерал Темпо“ бр. 192 — Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: качарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува Тодор Петрушев Миладиновски. (38)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 1868/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 102, рег. бр. 102, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија Доне Иванов Костовски, ул. „Ленин“ бр. 11 — Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Доне Иванов Костовски. (39)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 13589/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 549, рег. бр. 549, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Тодор Цветков Велковски, ул. „Брегалница“ бр. 22 — Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор Цветков Велковски. (40)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2374/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 282, рег. бр. 282, занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчија Благој Младенов Цветковски, ул. „Трг М. Тито“ бр. 10 — Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на саати.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој Младенов Цветковски. (41)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 3012/53 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 56, рег. бр. 233, занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар, Филип А. Станоевски, со седиште во Пехчево.

Предмет на работата на дуќанот е: браварски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Филип А. Станоевски (193)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 3016/53 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 56, рег. бр. 234, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Усаин А. Мехмедов, со седиште во Пехчево.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Усаин А. Мехмедов. (194)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 2273/53 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 52, рег. бр. 223, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Аника Н. Мичовска, со седиште во Берово.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Аника Н. Мичовска. (187)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 2384/53 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 54, рег. бр. 224, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација Илија Иванов Димитров, со седиште во Делчево.

Предмет на работата на дуќанот е: фурнациски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Иванов Димитров. (188)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Титов Велес бр. 9718/52 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 338, рег. бр. 332, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Богдан Т. Несторов, со седиште во Титов Велес, ул. „Св. Наум“ бр. 16.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Богдан Т. Несторов. (173)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Титов Велес бр. 8393/52 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 343, рег. бр. 337, занаетчискиот дуќан под фирма: Алвација Мемед Адем Фазлија, со седиште во село Г. Оризари.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на алва.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мемед Адем Фазлија. (177)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Титов Велес бр. 712/52 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 340, рег. бр. 334, занаетчискиот дуќан под фирма: Работилница за огледала на Методија Д. Ванов, со седиште во Титов Велес, ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 10.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на огледала.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методија Д. Ванов. (178)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Титов Велес бр. 7643/52 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 337, рег. бр. 331, занаетчискиот дуќан под фирма: Методи А. Славков, со седиште во Титов Велес, ул. „Браќа Поп Орданови“ бр. 1.

Предмет на работата на дуќанот е: трукирање и облекување на копчиња.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методи А. Славков. (179)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Диплома за свршена ПОШ во IV-класа издадена од В. П. 9010 — Сарајево на Несторовски Николов Димитрие, ул. „Борка Левата“, бр. 7 — Битола (1095)

Воена легитимација бр. 8330, серија А, издадена од В. П. 2477 — Скопје на Владимир Усановиќ, В. П. 2477 — Скопје (1097)

Воена патна објава бр. 799434, серија К, издадена од В. П. 8422/20 Велика Горица — Загреб и возна карта на Лазар Василевски, ул. „18“ бр. 32 Скопје. (1053)

Сообраќајна книшка од камион рег. бр. 361, издадена од Сообраќајни отсек во Скопје на Претпријатието за транспорт и електросгопанство — Скопје. (1054)

Сообраќајна книшка бр. М, 1—760, издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Претпријатието авто-транспорт „Пролетер“ — Скопје (1096)

Потврда за положен шоферски испит рег. бр. 91, издадена од В. П. 7116 — Скопје на Милијан Пашиќ В. П. 7116/6—Скопје. (1033)

Индекс, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на Горѓи Лековски Скопје (1103)

Школско свидетелство за завршен III-клас и диплома за завршена мала матура, издадени од Осмолетката „Мирче Ацев“, во Г. Петров през 1948/49 год. на Љубиша Павиќевиќ — Г. Петров. (1120)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 25919, серија бр. 0032339, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Милорад Стеван Ристевски, ул. „306“ бр. 12 — Скопје (1089)

Лична карта рег. бр. 6764, издадена од ПВР во Струга на Али Ајредин Иса, с. Мислодежда — Охридско. (1039)

Лична карта рег. бр. 9377, серија бр. 0213991, издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Рефик Цавид Кадриовски, с. Горенци — Охридско. (1040)

Лична карта рег. бр. 10407, серија „Р“ 0528144, издадена од ПВР на ГНО Куманово на Милица Петка Павловска, ул. „Л. Колишевски“ бр. 64 — Куманово. (1041)

Лична карта рег. бр. 583, издадена од ПВР во Охрид на Сота Ангеле Папазова Милошевска, ул. „Ст. Наумов“ бр. 30 — Скопје. (1042)

- Лична карта рег. бр. 6610, серија „Р“ 0670705, издадена од ПВР на ОНО Тетово на Шефкет Мери Редџи, с. Раковец — Тетовско (1102)
- Лична карта рег. бр. 138, серија бр. 085538, издадена од ПВР на ОНО—Скопје на Јованка Ристо (Божинова) Грамовска, с. Белимбегово—Скопско. (1119)
- Лична карта рег. бр. 4168, серија бр. 0029908, издадена од ПВР на ОНО—Ресен на Крстин Вожинов, Стојановски, с. Сливница — Преспанско (1090)
- Лична карта рег. бр. 456, серија „Г“ 0120768, издадена од ПВР на ОНО—Делчево на Мустафа Лиманов Мехмедов, Делчево—Малешевско (1091)
- Лична карта рег. бр. 3828, серија „Г“ 0122835, издадена од ПВР на ОНО—Берово на Стамен Јорданов Иванов, с. Саса—Малешевско. (1092)
- Лична карта рег. бр. 10265, серија бр. 0706775, издадена од ПВР на ОНО—Гостивар на Китан Марков Андоновски, с. Галате—Гостиварско (1093)
- Лична карта рег. бр. 7165, серија бр. 0383775, издадена од ПВР на ОНО Кочани на Глигор Арсов Костадинов, с. Драгобраште—Кочанско (1094)
- Лична карта рег. бр. 4240, серија бр. 0636750, издадена од ПВР на ОНО Кр. Палавка на Стојче Тодосов Бојковски, с. Герман—Кривопаланачко (1100)
- Лична карта рег. бр. 348, серија „Р“ 0340858, издадена од ПВР на ОНО—Титов Велес на Стојан Павлов Славевски, с. Крајници—Титоввелешко (1101)
- Лична карта рег. бр. 1378, серија бр. 0021888, издадена од ПВР на ОНО—Охрид на Ристо Лазар Милески, с. Конско—Охридско. (1104)
- Лична карта рег. бр. 15971, серија „Р“ 0676177, издадена од ПВР на ОНО—Тетово на Назби Изеир Емини, с. Шемшово—Тетовско. (1105)
- Лична карта рег. бр. 4229, серија бр. 0700739, издадена од ПВР во Гостивар на Буранедин Нуризиов Чулези, ул. „Страхил Симоноски“ бр. 6—Гостивар. (1106)
- Лична карта рег. бр. 13401, серија „Р“ 0674085, издадена од ПВР на ОНО Тетово на Амди Рафи Салихи, с. Шипкојца—Тетовско (1107)
- Лична карта рег. бр. 8402, серија бр. 0652202, издадена од ПВР на ОНО Крагово на Блажунка Тодева (Стојанова) Тимова, с. Стубел Кочанско (1108)
- Лична карта рег. бр. 9139, серија бр. 0650755, издадена од ПВР на ОНО—Кратово на Драган Трајанов Тимов, с. Калниште—Кочанско (1109)
- Лична карта рег. бр. 3184, издадена од ПВР на ОНО—Радовиш на Арифов Реџепов Демир—Јаша, с. Оровица—Струмичко. (1110)
- Лична карта рег. бр. 2859, серија бр. 0343369, издадена од ПВР на ОНО—Титов Велес на Сабри Касамов Бајрулов, с. Г. Јаболчиште—Титоввелешко. (1111)
- Лична карта рег. бр. 3590, серија бр. 0401500, издадена од ПВР на ОНО Св. Никле на Казим Џемаил Алиов, с. Каратманово—Титоввелешко. (1112)
- Лична карта рег. бр. 4058, серија бр. 0399568, издадена од ПВР на ОНО—Св. Николе на Коле Ѓорѓиев Панов с. Сарамзалино—Титоввелешко. (1113)
- Лична карта рег. бр. 11460 серија бр. 0714070, издадена од ПВР на ОНО—Гостивар на Исак Емурула Џафери, с. Ломница—Гостиварско. (1114)
- Лична карта рег. бр. 11631, серија бр. 0708141, издадена од ПВР на ОНО—Гостивар на Веап Алии, с. Пирок—Гостиварско. (1115)
- Лична карта рег. бр. 17879, серија бр. 0679030, издадена од ПВР на ОНО—Тетово на Зулфи Амет Бајрами, с. Порој—Тетовско. (1116)
- Лична карта рег. бр. 3056, серија бр. 0107766, издадена од ПВР на ОНО—Дебар на Садик Ајрулов Каја, с. Коњаре—Дебарско. (1117)
- Лична карта рег. бр. 9056, серија бр. 0117606, издадена од ПВР на ОНО—Битола на Богоја Гроздан Вељановски, с. Беранци—Битолско (1118)
- Лична карта рег. бр. 14181, серија бр. 0590781, издадена од ПВР на ОНО—Скопје на Каил Далипов Рамадани, с. Љуботен—Скопско (789)
- Лична карта рег. бр. 2981, серија бр. 0579407, издадена од ПВР на ОНО—Скопје на Сефет Изеир Неџиповски, с. Цветово—Скопско (790)
- Лична карта рег. бр. 17506, серија бр. 0017571, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Воислав Васил Велковски, Скопје. (1027)
- Лична карта рег. бр. 80168, серија бр. 56520, издадена од УВР на ГНО — Скопје на Родна Кипо Костова Митева, „Автокоманда“ I/11 — Скопје. (1028)
- Лична карта рег. бр. 57907, серија бр. 0043851, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Благородна Илија Војациева Никушева, ул. „96“, бр. 4 — Скопје. (1029)
- Лична карта рег. бр. 58145, серија бр. 0045094, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Славка Трпева Тасева, ул. „Ленинградска“ бр. 43 — Скопје. (1030)
- Лична карта рег. бр. 81934, серија бр. 0058062, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Омер Реџеп Бекир, ул. „Првомајска“ бр. 67 — Скопје. (1031)
- Лична карта рег. бр. 55051, серија бр. 0042044, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Сулејман Бактеш Рустем, ул. „128“ бр. 17 — Скопје. (1032)
- Лична карта рег. бр. 63516, серија бр. 0069706, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Амет Фириз Асан, ул. „154“ бр. 34 — Скопје. (1033)
- Лична карта рег. бр. 80835, серија бр. 0055815, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Риза Ашим Малиќ, ул. „146-бис“ бр. 25 — Скопје. (1034)
- Лична карта рег. бр. 17837, серија бр. 0019563, издадена од УВР на ГНО — Скопје на Бранислава Демостен (Нановска) Христовска, ул. „Партизанска“ бр. 3 — Скопје. (1035)
- Лична карта рег. бр. 55735, серија бр. 0045748, издадена од УВР на ГНО — Скопје на Александар Михаилов Симовски, ул. „345“ бр. 16 — Скопје. (1036)
- Лична карта рег. бр. 3727, серија бр. 0009644, издадена од УВР на ГНО — Скопје на Шефкија Нуредини Сакипова, ул. „Ленински комсомол“ бр. 35 — Скопје. (1050)
- Лична карта рег. бр. 1795, серија бр. 0613977, издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Муарем Ајредин Бафти, с. Кондово — Скопско. (1067)
- Лична карта рег. бр. 938, серија бр. 0089699, издадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Ристо Стојчев Ников, с. Рожден — Тиквешко. (866)
- Лична карта рег. бр. 20585, серија бр. 0717195, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Јахја Мустафов Јахјаи, ул. „ЈНА“ бр. 72 — Гостивар. (1036)
- Лична карта рег. бр. 15834, серија бр. 0556697, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Александар Бошков Андоновски, с. Пчиња — Кумановско. (1038)

Лична карта рег. бр. 4316, издадена од ПВР во Охрид на Лојза Васила Стружанчева Јанковска, ул. „Св. Климент“ бр. 36 — Охрид. (1043)

Лична карта рег. бр. 8991, серија бр. 0667990, издадена од ПВР во Тетово на Реџи Ајдар Илџи, с. Милетино — Тетовско. (1044)

Лична карта рег. бр. 12958, серија бр. 0672884, издадена од ПВР во Тетово на Исен Мисим Мисими, с. Добрце — Тетовско. (1045)

Лична карта рег. бр. 8295, серија бр. 0113005, издадена од ПВР во Дебар на Кемал Фетов Фетаку, ул. „Трпевски Ристе“ бр. 201 — Дебар. (1046)

Лична карта рег. бр. 182, издадена од ПВР на ОНО — Дебар на Абдула Ахмет Цивули, ул. „Ј. Весов“ бр. 8. Т. Велес. (1047)

Лична карта рег. бр. 1274, серија „Р“ 0474790, издадена од ПВР на ОНО — Струмица на Александар Николов Трајков, с. Добрејци — Струмичко. (1048)

Лична карта рег. бр. 8351, серија „Р“ 0753372, издадена од ПВР во Кичево на Оломан Сулејманов Спаиоски, с. Црвивици — Кичевско. (1049)

Лична карта рег. бр. 164, серија бр. 0024874, издадена од ПВР во Ресен на Тодор Н. Михаиловски, с. Лескоец — Преспанско. (1051)

Лична карта рег. бр. 5, серија бр. 0024715, издадена од ПВР во Ресен на Илија К. Несторовски, с. Стене — Преспанско. (1052)

Лична карта рег. бр. 4476, серија бр. 0267348, издадена од ПВР на ОНО — Битола на Сребренко Н. Николовски, с. Единаковци — Битолско. (1055)

Лична карта рег. бр. 161, серија бр. 0001259, издадена од ПВР на ОНО — Битола на Мустафа Аслан Мустафов, с. Кишава — Битолско. (1056)

Лична карта рег. бр. 1282, серија бр. 0697792, издадена од ПВР во Гостивар на Енвер Шефиков Дерали, ул. „Браќа Гиновски“ бр. 3 — Гостивар. (1057)

Лична карта рег. бр. 1306, серија бр. 0709570, издадена од ПВР во Гостивар на Имер Муарема Капроли, ул. „М. Ч. Филиповски“ — Гостивар. (1058)

Лична карта рег. бр. 8592, серија бр. 0161302, издадена од ПВР — Подравска Слатина на Милан Николов Јончар, II градилиште ХЦМ — Водостопан. — Гостивар. (1059)

Лична карта рег. бр. 1882, серија бр. 0746395, издадена од ПВР во Кичево на Илија Здравков Јанковски, с. Јагол — Кичевско. (1060)

Лична карта рег. бр. 1669, издадена од ПВР во Охрид на Симон Горѓиев Ризмановски, с. Велестово — Охридско. (1061)

Лична карта рег. бр. 8924, серија бр. 0349433, издадена од ПВР на ОНО — Т. Велес на Адем Исеинов Алиловски, с. Мелница — Титоввелешко. (1062)

Лична карта рег. бр. 11149, серија бр. 0351659, издадена од ПВР на ОНО — Т. Велес на Ајша Ибраимова (Зековска) Алиловска, с. Мелница — Титоввелешко. (1063)

Лична карта рег. бр. 3140, серија „Р“ 0343650, издадена од ПВР на ОНО — Т. Велес на Мустафа Амедов Рифатовски, с. Согле — Титоввелешко. (1064)

Лична карта рег. бр. 45, издадена од ПВР во Тетово на Томе Мојсевски, ул. „Горче Петров“ бр. 23 — Тетово. (1065)

Лична карта рег. бр. 1047, серија бр. 0397557, издадена од ПВР во Св. Николе на Царинка Костадинова Трајчева, с. Преот — Овчеполско. (1066)

Лична карта рег. бр. 7774, серија бр. 0533782, издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Трајко Васила Димовски, ул. „Владимир Назор“ бр. 13 — Куманово. (1068)

Лична карта рег. бр. 15719, серија бр. 0554798, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Атанас Гијов Јовановски, с. Мл. Нагоричане — Кумановско. (1069)

Лична карта рег. бр. 13228, серија бр. 0553735, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Јанко Василков Николовски, с. Рамно — Кумановско. (1070)

Лична карта рег. бр. 20404, серија бр. 0717014, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Џабир Мустафов Мустафи, с. Падалиште — Гостиварско. (1071)

Лична карта рег. бр. 2626, серија бр. 0699132, издадена од ПВР во Гостивар на Селам Илџазов Исмаили, с. Чегране — Гостиварско. (1072)

Лична карта рег. бр. 15417, серија бр. 0711927, издадена од ПВР во Гостивар на Дестан Зиберо Џафери, с. Падалиште — Гостиварско. (1073)

Лична карта рег. бр. 870, издадена од ПВР во Крушево на Ристе Танев Атанасовски, с. Селце — Крушевско. (1073)

Лична карта рег. бр. 572, серија „Р“ 0453082, издадена од ПВР на ОНО — Струмица на Илија Томе Делевски, с. Турново — Струмичко. (1074)

Лична карта рег. бр. 9936, серија бр. 0549735, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Ајет Исмаил Сулејмани, с. Никуштак — Кумановско. (1077)

Лична карта рег. бр. 4912, серија бр. 0308521, издадена од ПВР во Штип на Димко Санде Коцев, с. Крупишта — Овчеполско. (1078)

Лична карта рег. бр. 17572, серија бр. 0020195, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Киро Ристо Костовски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 20 — Скопје. (1099)

Се печати

УСТАВЕН ЗАКОН

ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНОТО И ПОЛИТИЧКОТО УСТРОЈСТВО И ОРГАНИТЕ НА ВЛАСТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО УСТАВОТ ОД 1946 ГОДИНА (ДЕЛОВИТЕ ШТО НЕ СЕ УКИНАТИ СО КРАТКИ ЗАВЕЛЕШКИ).

Порачките се примаат на адреса: „Службен весник на НРМ“ — Скопје.

СОДРЖИНА

Страна

62. Решение за изменување и дополнување на списокот на стопанските дејности што се сметаат слични на занаети 117